

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ГЕНЕРАЛИ ЈУРОП ИНКАМ ХОЛДИНГ С.А. (*GENERALI EUROPE INCOME HOLDING S.A.*), со седиште на адреса Булевар Ф. В. Рајфајзен 15, L-2411 Луксембург, Големото Војводство Луксембург и ЕЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС С.А., (*ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.*) со седиште на адреса авенија де Ваграм 22-30, 75008 Париз, Франција, преку полномошник Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 22.09.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на заедничка контрола од ГЕНЕРАЛИ ЈУРОП ИНКАМ ХОЛДИНГ С.А. (*GENERALI EUROPE INCOME HOLDING S.A.*), со седиште на адреса Булевар Ф. В. Рајфајзен 15, L-2411 Луксембург, Големото Војводство Луксембург и ЕЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС С.А., (*ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.*) со седиште на адреса авенија де Ваграм 22-30, 75008 Париз, Франција врз француското друштво СЦИ ОПГ Авенија де Франс, соседиште на булевар Малешерб 25, 75008 Париз, Франција, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на 19.08.2021 година, а дополенто на 24.08.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ГЕНЕРАЛИ ЈУРОП ИНКАМ ХОЛДИНГ С.А. (*GENERALI EUROPE INCOME HOLDING S.A.*), со седиште на адреса Булевар Ф. В. Рајфајзен 15, L-2411 Луксембург, Големото Војводство Луксембург (во понатамошниот текст: ГЕИХ) и ЕЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС С.А., (*ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.*) со седиште на адреса авенија де Ваграм 22-30, 75008 Париз, Франција (во понатамошниот текст: ЕДФ) со ГЕИХ и ЕДФ, ќе стекнат заедничка контрола над француското друштво СЦИ ОПГ Авенија де Франс, соседиште на булевар Малешерб 25, 75008 Париз, Франција (во понатамошниот текст: СЦИ), сопственик на зграда лоцирана на 92 авенија де Франс во Париз 13 позната како Метроном, по пат на купопродажба на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ГЕИХ е евергрин инвестициски фонд со посебен фокус на инвестирање во и управување со канцелариски, малопродажни, мешани и станбени згради во земјите на Европската унија, како и Обединетото Кралство, Норвешка и Швајцарија. ГЕИХ е основан во 2015 година како јавно друштво со ограничена одговорност (*société anonyme*), основано според законите на Големото Војводство Луксембург. ГЕИХ е управуван и менаџиран од Генерали Инвестментс Луксембург С.А. (*Generali Investments Luxembourg S.A.*), управител на инвестициски фондови основан според законите на Големото Војводство Луксембург, кој припаѓа на Групацијата Генерали. Групацијата Генерали, основана во 1831 година во Трст (Италија) и сега присутна во над 60 земји во светот, е активна во осигурителниот и финансискиот сектор. Групацијата Генерали моментално работи првенствено во Западна Европа и во поголемите земји од Централна и Источна Европа.

Во Северна Македонија, Генерали има едно локално претпријатие-ќерка, друштвото Генерали Инвестментс АД Скопје, со седиште на Бул. Партизански одреди 14А-1/2, 1000 Скопје, ЕМБС 6364578, активно во управувањето со локалните инвестициски фондови.

ЕДФ е активно во целиот свет во сите области на производство, снабдување и транспорт на електрична енергија, главно во Франција, особено во: производство и снабдување со електрична енергија на големо (вклучително и тргување); пренос; дистрибуција и снабдување со електрична енергија на мало. ЕДФ е исто така активно во обезбедувањето други услуги поврзани со електрична енергија, како и во секторот за гас. ЕДФ е исто така многу маргинално активно во секторот за недвижности и управува со 11 недвижности лоцирани во Франција, во Германија и Италија.

ЕДФ нема поврзани лица, подружници или претставништва во Северна Македонија.

СЦИ е претпријатие со единствена функција на поседување и управување со Имотот, комплекс на недвижности лоциран во Париз (Франција).

Целното друштво нема никакви поврзани лица, подружници или претставништва во Северна Македонија, ниту поседува какви било средства или спроведува какви било активности во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 в) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф. д-р Владимир Наумовски